

UDK: 376:061.3(494.42)

**48 СЕСИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА  
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА  
ТЕМА: „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-  
ПАТОТ КОН ИДНИНАТА“, ЖЕНЕВА**

Во периодот од 25 до 28.11.2008 година, во Женева, Швајцарија, беше одржана 48-та сесија на Меѓународната конференција за образование на тема: „Инклузивно образование - патот кон иднината“, во организација на УНЕСКО и Меѓународното биро за образование (International Bureau of Education-IBE).

153 држави членки на УНЕСКО пратија свои претставници на конференцијата, на ниво на министри за образование, заменици-министри, државни секретари, високи службеници од министерствата за образование, амбасадори на постојните мисии акредитирани при ООН. Покрај наведените, учествуваа и претставници од 20 меѓувладини организации, 25 невладини организации, експерти за образование.

Република Македонија беше претставена од официјална делегација во состав: амбасадорот Ѓорѓи Аврамчев, постојан претставник при Постојаната мисија на Р. Македонија при ООН во Женева; Сашо Додевски, член на Кабинетот на министерот за образование и наука; Марија Симонова, советник за посебно образование во Бирото за развој на образованието; Билјана Тасевска, ополномоштен министер при Постојаната мисија на Р. Македонија при ООН во Женева.

Конференцијата имаше за цел да ја поттикне реализацијата на глобалната акција на УНЕСКО „Образование за сите“, а се дискутираа повеќе прашања поврзани со инклузивното образование, односно неговото зајакнување, проширување и поширока примена во земјите од светот.

Република Македонија се претстави со основната порака и наслов на кампањата која ја водеше под раководство на министерот г-дин Перо Стојановски: „Знаењето е сила, знаењето е моќ“, притоа укажувајќи на измените во образовниот систем на Републиката, со цел да се овозможи негово унапредување. Беше посочена трансформацијата на системот на осумгодишно школување во систем на деветгодишно школување, воведувањето

**48<sup>TH</sup> SESSION OF THE INTERNATIONAL  
CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE  
THEME: “INCLUSIVE EDUCATION-WAY  
TO THE FUTURE”, GENEVA**

In the period from the 25<sup>th</sup> to 28<sup>th</sup> of November 2008, in Geneva, Switzerland was held the 48<sup>th</sup> session of the International conference for education on the theme: “Inclusive education-way to the future”, in the organization of UNESCO and International Bureau of Education-IBE.

153 countries members of the UNESCO sent their agents to participate in the conference, which were at the level of Ministers for education, Vice-ministers, State Secretaries, high officers from the Ministry for education, Ambassadors of the Constant missions accredited in UN. Besides the mentioned 20 agents of the intergovernmental organizations, in the conference took part 25 non-governmental organizations and experts for education.

The Republic of Macedonia was presented by the official delegation composed of: the Ambassador Gjorgji Avramchev, Constant Agent in Constant mission of the Republic of Macedonia in UN, Geneva; Sasho Dodevski, member of the Cabinet of the Minister for education and science; Marija Simonova, Counsellor for special education at the Bureau for development of the education; Biljana Tasevska, authorized minister of Constant mission of the Republic of Macedonia in UN, Geneva.

The goal of the conference was to stimulate the implementation of the global action of the UNESCO “Education for all”, though were discussed other questions that are in line with the Inclusive education, the strengthening, enlargement and larger application in the other countries in the world.

The delegation of the Republic of Macedonia presented the basic message and the name of the campaign which was lead by the Minister for education and science, M-r Pero Stojanovski: “The knowledge is force, the knowledge is power” and in addition pointed out the changes in the education system of the R. Macedonia with the aim of its improvement. It was pointed the transformation of the system

на задолжително средно образование и бесплатните учебници за сите ученици од основните и средните училишта, како дополнителна стимулација.

Од делегацијата беа претставени и проектот „Компјутер за секое дете“ и кампањата со која се овозможи бесплатна обука за користење на компјутери на сите граѓани, како и приоритетите во образовниот систем, кои го вклучуваат сегментот на инклузивното образование.

of eight-years education in the system of ninth-years education, the introduction of obligatory high school education and free of charge books delivered for all students in primary and secondary schools, as additional stimulation.

The delegation presented the project “Computer for every child” and the campaign which enabled free course for usage of the computers for every citizen, as well as the priorities of the educational system, that include the segment of Inclusive education.